

Sophos XG Firewall

Најдобра видливост, заштита и одговор во светот.

Sophos XG Firewall овозможува нов пристап кон начинот на управување со Firewall, одговарање на заканите и мониторинг на сè што се случува во вашата мрежа.

КАРАКТЕРИСТИКИ

- Заштита и ефикасност на мрежата од следната генерација
- Безбедност синхронизирана со Security Heartbeat™ и синхронизирана контрола на апликациите
- Унифицирана контрола на корисникот, апликацијата и мрежата
- Попаметно управување со сообраќајот
- Целосна видливост на целокупниот сообраќај, апликациите и заканите
- Моќно управување и известување
- Модуларно поврзување и опции за избор

Sophos XG Firewall: See it, Stop it. Secure it.

Sophos XG Firewall обезбедува сеопфатна Firewall заштита од следната генерација што открива скриени ризици, блокира непознати закани и автоматски реагира на инциденти.

Разоткрива скриени ризици

Sophos обезбедува супериорна видливост при ризични активности, сомнителен и шифриран сообраќај и напредни закани. Ние ви помагаме да ги разоткриете опасностите во сообраќајот и апликациите што инаку би останале недетектирани и на тој начин ви помагаме да ја вратите контролата над вашата мрежа.

Блокира непознати закани

Sophos ви ги става на располагање најновите технологиии за заштита на вашата мрежа од ransomware, непознати и напредни закани. Ние нудиме Cloud Sandboxing, како и обемна анализа на закани заснована на вештачка интелигенција, напојувана од SophosLabs, Dual AV, Web и App Control, Email Protection и Web Application Firewall.

Автоматски одговор на инциденти

Sophos Security Heartbeat™ ја споделува телеметријата и статусот помеѓу крајните точки на Sophos и вашиот Firewall, за да се овозможи заштита на страницното движење и да се идентификуваат и автоматски да се категоризираат апликациите и веб сообраќајот. XG Firewall е единственото мрежно безбедносно решение кое може целосно да го идентификува изворот на инфекција на вашата мрежа и автоматски да одговори ограничувајќи го пристапот до други мрежни ресурси.

Предности на Xstream

Архитектурата XG Firewall Xstream обезбедува неприкосновени нивоа на видливост, заштита и ефикасност на перформансите. Xstream SSL Inspection ги отстранува слепите точки со дешифрирање на сообраќајот без да ги намали перформансите. Xstream DPI моторот комбинира повеќе технологии за заштита за поефикасно управување со пакети. Додека пак Xstream Network Flow FastPath обезбедува брз проток за вашиот доверлив сообраќај.

Менаџирање и известување во Sophos Central

Sophos Central е вашата крајна платформа за управување со облак - за сите имплементирани производи на Sophos. Тоа го олеснува секојдневното поставување, следење, управување и известување за вашиот XG Firewall.



Преглед на серијата Sophos XG Series уреди

Нашите хардверски уреди од серијата XG се направени со најнова мулти-јадрена технологија, со обезбедена голема RAM меморија и солиден складишен простор. Без оглед дали заштитувате мал бизнис или поголемо претпријатие со повеќе подружници на оддалечени локации, добивате врвна ефикасност во работењето, флексибилна поврзаност и максимална сигурност.

Листа на уреди

Модел		Техничка спецификација				Проток				
	Revision #	Form Factor	Ports/Slots (Max Ports)	w-model*	Swappable Components	Firewall (Mbps)	IPsec VPN (Mbps)	NGFW (Mbps)	Threat Protection (Mbps)	Xstream SSL (Mbps)
XG 86(w)	1	desktop	4	Wi-Fi 5	n/a	3,100	225	350	145	75
XG 106(w)	1	desktop	4	Wi-Fi 5	opt. ext. Power	3,550	330	400	150	75
XG 115(w)	3	desktop	4	Wi-Fi 5	opt. ext. Power	4,000	560	1,000	375	130
XG 125(w)	3	desktop	9/1 (9)	Wi-Fi 5	opt. ext. Power, 3G/4G	7,000	1,500	1,275	400	170
XG 135(w)	3	desktop	9/1 (9)	Wi-Fi 5	opt. ext. Power, 3G/4G, Wi-Fi**	7,500	1,700	1,800	600	210
XG 210	3	1U	8/1 (16)	n/a	opt. ext. Power	29,000	1,920	3,200	800	230
XG 230	2	1U	8/1 (16)	n/a	opt. ext. Power	32,000	2,100	4,500	1,000	280
XG 310	2	1U	12/1 (20)	n/a	opt. ext. Power	35,000	3,050	5,300	1,550	370
XG 330	2	1U	12/1 (20)	n/a	opt. ext. Power	38,000	3,940	9,300	2,100	560
XG 430	2	1U	10/2 (26)	n/a	opt. ext. Power	55,000	5,000	10,000	2,200	600
XG 450	2	1U	10/2 (26)	n/a	opt. int. Power	65,000	6,100	13,900	3,400	770
XG 550	2	2U	8/4 (32)	n/a	Power, SSD, Fan	75,000	8,500	15,300	6,000	1,000
XG 650	2	2U	8/6 (48)	n/a	Power, SSD, Fan	85,000	9,000	18,000	7,700	1,350
XG 750	2	2U	8/8 (64)	n/a	Power, SSD, Fan	100,000	12,500	19,200	9,400	1,400

Sophos XG Firewall

За крајна заштита и максимална искористеност и максимално спокојство, одберете еден од нашите поволни пакети со различни опции:

Што добивате?	EnterpriseProtect Plus Bundle	TotalProtect Plus Bundle
Base Firewall Firewall, IPsec and SSL VPN, Wireless Protection (APs sold separately)	✓	✓
Network Protection IPS, SD-RED, HTML5 VPN, ATP, Security Heartbeat	✓	✓
Web Protection Anti-malware, Web and App visibility, control, and protection	✓	✓
Email Protection Anti-spam, SPX Email Encryption, and DLP		✓
Web Server Protection Web Application Firewall and reverse proxy		✓
Sandstorm Protection cloud-sandbox technology plus extensive AI-based threat analysis	✓	✓
Enhanced Support 24x7 support, security and software updates, adv. exchange warranty	✓	✓
XG Series Hardware Appliance Multi-core Intel processor, solid-state storage, flexible connectivity	✓	✓

Пробајте го бесплатно веднаш!

Регистрирајте се за бесплатен 30 дневен пробен период на sophos.com/xgfirewall

Решенијата на SOPHOS се достапни во КАБТЕЛ, Platinum Partner за Македонија!



02 / 3103 230



Перо Наков бр.1, ЖАС I кат, Скопје, Македонија



info@kabel.mk, www.kabel.mk